



Балкан: Добивањето шенген визи долготрајна, скапа и стресна постапка

Kanal 5
March 23, 2009

Шест години откако ЕУ вете дека ќе почне разговори со земјите од Западен Балкан за реформите потребни за визна либерализација за граѓаните од овој регион добивањето шенген визи се уште е макотрпен процес, а дури од неодамна постои можност оваа ситуација да се промени, соопшти Европската иницијатива за стабилност (ЕСИ).

- Луѓето ширум регионот ги доживуваат условите за визи како лично одбивање и тешко им тоа да го помират со европската иднина, деловните луѓе очајуваат поради ограничувањата кои барањата за визи ги наметнуваат на нивните компании, а младите луѓе се чувствуваат како да се во затвор, наведува ЕСИ, невладин институт со седиште во Брисел.

ЕСИ укажува дека на ЕУ и требале пет години да ги почне ветените разговори за визна либерализација, и оти ставањето на белата шенген листа дури од 2008 година за граѓаните од Западен Балкан е конкретна можност.

Унијата имено во 2008 направи посебни „визни патокази“, односно специфични услови кои секоја од земјите треба да ги задоволи за да дојде на белата шенген листа.

Во намерата да придонесе за укинување на визните ограничувања за земјите од Западен Балкан, ЕСИ го

покрена „Проектот бела шенген листа“, кој ќе биде фокусиран на транспарентноста на целиот процес.

- Сакаме да обезбедиме процесот кој го води ЕУ да е заснован на заслугите, да биде строг но праведен, наведоа експерти на ЕСИ.

- Граѓаните на Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина и Србија треба да знаат што од се бара од нивните влади, а европската јавност треба да биде запознаена со далекусежните реформи кои тие земји ги спроведуваат со цел ЕУ да остане безбедна за да се спречи илегалната имиграција, организираниот криминал и тероризмот, истакнува ЕСИ.

Институтот за таа цел собра повеќе релевантни документи вклучувајќи ги и визните патокази за одделните земји и ги постави на својата Интернет страница.